



Л
С
Е
Н
С
А



ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ-ХОТЕЛ РУСКОВЕЦ

*Велнес центар спој на Убавината на Минералната вода
И чистиот планински воздух*

ТЕРМИН ОД 15-ти Декември до 31-ви Март 2017

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ПЛАТЕТЕ 5- ОСТАНЕТЕ 6 НОКЕВАЊА (5=6)!

Добриниште - е мало градче на само 6 км во непосредна близина на Банско-Р.Бугарија – познато по пријатна планинска клима и недопрена природа, минерални извори на вода , заобиколено од 3-ри страни со Планините Рила , Пирин и Родопите како и најпознатите Планински езера на Пирин планина – Тевско и Попово Езеро. Нуди идеална можност за релаксација и бањски туризам со Хотелскиот Ресорт „ Русковец,, сместен на убава позиција за релаксација и можност за посета на градината на Рунилист, црквата св.Петар и Павел, Манастир „Пантелејмон,, историско етнографски музеј на риболов како и можност за велнес и спа програми спорт и забава

www.ruskovets.com

Тип на сместување	Нокевање со појадок	Нокевање со полупансион
Апартман JUNIOR SUITE 2 Возрасни+1 дете	67.00 euro	95.00 euro
Апартман SENIOR 4Возрасни +1 дете б год	105.00 euro	154.00 euro
Вила FAMILIJA COMFORT 4 возрасни + дете 6 год	125.00 euro	170.00 euro

**Цената е дадена дневно по соба -
на база полупансион и миним. 5 нокевања !!!!!!!!!!!!!**

Цената вклучува:

1 нокевање по соба со наведен број на гости -на база нокевање со појадок или полупансион
Бесплатно користење на детска соба за време на работно време
Бесплатно користење на интернет во Хотелот
Бесплатно користење на базен со топла минерална вода 30-35 степени
Бесплатна Фитнес сала со поглед на Пирин Планина
Внатрешем детски базен со топла минерална вода 33 степени
СПА Зона-2 парни бањи (солена и арома терапија)



Л
С
Е
Н
С
А

Попусти:

1-во дете од од 01-5,99 год – Бесплатно, 2-ро дете плаќа 12 еур

Деца од 5,99 - 17.99 год.-сместено на дополнително легло со 2 возрасни-попуст 50%

Попуст 20% на сите типови на масажа

Доплата на тур.такса 1 еур по лице по лице

Опис на Junior suite

Големина 60 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна,една спална

тераса со поглед на планина , еден тоалет Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај, телефон и мини бар,сеф

Опис на Апартамент Senior

Големина 60 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна, 2-ве спални соби

тераса со поглед на планина , 2-ва тоалета

Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај, телефон и мини бар, сеф

Опис на Comfort Family Villa

Големина 118 квадрати , хол и терпезарија со мини кујна, 2-ве спални соби

тераса со панорама ,2-ве спални и една тераса, еден тоалет +бања со када и туш кабина

Клима, Тв со сателитска, кафемат за кафе и чај, телефон и мини бар, сеф,

Собствен паркинг

Дополнителни услуги

Рецепција 24/7

Осигуран паркинг

Различни типови на масажи

Интернет во лоби бар

Офис услуги- факс, тел.копирање,принтање

Перење+пеглање

Room сервис

Велосипед под наем

Исхрана

Ресторан Лавандер- нуди специјалитети од бугарска и интернационална кујна како и вегетаријански менија- со предходна резервација, во Склоп Пицерија „In Forno,,како и ноќен клуб „Violet,,